

**Известување за концентрација со која ПЕТРОЛ, Словенија ќе стекне контрола над
КРОДУКС ДЕРИВАТИ ДВА, Хрватска
(предмет бр. 08-11/2021)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 22.01.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација со која ПЕТРОЛ, Словенечко енергетско друштво, а.д. Љубљана, со седиште на Дунајска цеста 50, 1000 Љубљана, Словенија ќе стекне единствена контрола над КРОДУКС ДЕРИВАТИ ДВА д.о.о. за трговија со нафтени деривати и плинови, Загреб со седиште на Савска Опатовина 36, 10000 Загреб, Хрватска.

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности:

ПЕТРОЛ е енергетско акционерско друштво основано и регистрирано во Република Словенија и претставува матична компанија на групацијата ПЕТРОЛ. ПЕТРОЛ е првенствено активен во: продажба на нафтени производи, продажба на стока, продажба на гас, снабдување со електрична енергија и енергетски и еколошки системи.

Главната деловна активност на друштвото е трговија со нафтени деривати, гас и други енергетски производи. Тоа е деловна област во која ПЕТРОЛ генерира повеќе од 80 проценти од сите приходи од продажба, а исто така има водечки удел на словенечкиот пазар. ПЕТРОЛ поседува повеќе компании во Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија, Австрија, Романија и Чешка преку кои врши дејност продажба на нафта и нафтени деривати, гас, дистрибуција на нафта и гас, трговија со разни стоки во рамките на нејзината мрежа на бензински пумпи, трговија со електрична енергија.

ПЕТРОЛ има една подружница регистрирана во Северна Македонија - Друштво за трговија со електрична енергија ПЕТРОЛ-ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на Свети Кирил и Методиј бр. 20, Скопје, со главната дејност трговија со електрична енергија и поседува лиценца издадена од регулаторната комисија за енергетика и вода услуги на Република Северна Македонија. ПЕТРОЛ-ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ е активно во трговијата со електрична енергија, но не и со продажба на електрична енергија на крајните корисници. Имено, истото ги обезбедува своите услуги преку размена на електрична енергија на пазарот.

КРОДУКС ДЕРИВАТИ ДВА д.о.о. е хрватско енергетско друштво кое е примарно активно во увоз, складирање, малопродажба и трговија на големо со нафтени производи и гас во Република Хрватска. КРОДУКС ДЕРИВАТИ ДВА д.о.о во моментот има 91 бензински пумпи, поседува еден сопствен капацитет за складирање на нафтени деривати во Задар и два изнајмени капацитети за складирање во Омишај и Загреб. Капацитетот за складирање во Задар не е предмет на Трансакцијата.

КРОДУКС ДЕРИВАТИ ДВА д.о.о нема подружници со седиште надвор од Хрватска.

Подносителот смета дека како релевантни пазари би можеле да се дефинираат: малопродажен пазар за моторни горива и големопродажен пазар за моторни горива.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

25.01.2021 година
Скопје